

4161.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

## У К А З

## ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 август 2015 година.

Бр. 08-3699/1  
24 август 2015 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски**, с.р.

## ЗАКОН

## ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

## Член 1

Во Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија” број 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15 и 129/15) членот 221 се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на субјектите ако не поднесат пријава за осигурување согласно членот 125 став (4) точки 1) и 4) од овој закон.

(2) Глоба во износ од 300 до 400 евра во денарска противвредност ќе им се изрече за прекршок на субјектите ако не поднесат пријава за осигурување согласно членот 125 став (4) точки 2), 3), 5) и 6) од овој закон.

(3) Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правното лице обврзник за пресметка и уплата на придонесот, ако:

1. не пријави податоци за почетокот и престанокот на работењето, и промените во текот на работењето или тие податоци ги пријави по истекот на пропишаниот рок од членот 209 точка 1) од овој закон;

2. не пријави податоци за осигурување, одјава на осигурување и промените во текот на осигурувањето или ги пријави по истекот на пропишаниот рок од членот 209 точка 2) од овој закон;

3. не пријави податоци за стажот на осигурување, платите, надоместоците на плата односно основици на осигурување или ги пријави по истекот на пропишаниот рок од членот 209 точка 3) од овој закон;

4. пријави неточни податоци за водење на матичната евиденција од членот 202 од овој закон и

5. во рокот од членот 206 став (1) од овој закон што го определил Фондот, не изврши исправка на податоците за стажот на осигурување, платите, надоместоците на плата односно основици на осигурување.

(4) Глоба во износ од 300 до 400 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице обврзник за пресметка и уплата на придонесот, ако не постапи согласно членот 209 точки 1), 2) и 3) од овој закон.

(5) Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на работодавачот ако не постапи согласно член 207-а став (3) од овој закон.

(6) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице од став (3) на овој член ќе му се изрече за прекршок на одговорното лице кај обврзникот за пресметка и уплата на придонесот ако не постапи согласно членовите 202, 206 став (1) и 209 точките 1), 2) и 3) од овој закон.

(7) Глоба во износ од 300 до 400 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на лице кое нема да се пријави во пензиско осигурување доколку ги исполнува условите од членот 11 став (1) точка 14) од овој закон.

(8) Глоба во износ од 300 до 400 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на службеното лице во Фондот ако не постапи согласно членовите 125 став (6), 132-а и 207-а ставови (1) и (5) од овој закон.

## Член 2

Членот 222 се брише.

## Член 3

Членот 223 се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 300 до 400 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на службеното лице во Фондот ако не постапи согласно член 214 став (3) од овој закон.

(2) За прекршоците предвидени со овој закон прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежен суд.“

## Член 4

По членот 223 се додава нов член 223-а, кој гласи:

## „Член 223-а

Одмерувањето на висината на глобата за правните лица се врши согласно Законот за прекршоците.“

## Член 5

По членот 247-а се додава нов член 247-б, кој гласи:

## „Член 247-б

(1) Осигурениците кои имаат статус на индивидуални земјоделци, заради исполнување на условите за отваравање право на старосна пензија, во стаж на осигурување ќе се засмета и времето поминато во осигурување според Законот за старосно осигурување на земјоделците, доколку бил пријавен во осигурување и придонесот за тоа осигурување е платен во време на важењето на Законот за старосно осигурување на земјоделците.

(2) Доколку осигуреникот од ставот (1) на овој член нема целосно утврден стаж на осигурување по 1 јануари 1989 година, заради исполнување на условите за остварување право на старосна пензија, ќе се засмета времето поминато во осигурување според Законот за старосно осигурување на земјоделците, доколку бил пријавен во осигурување и придонесот за тоа осигурување е платен во време на важењето на Законот за старосно осигурување на земјоделците и доколку изврши уплата на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување за период по 1 јануари 1989 година, до исполнување на условот од 15 години стаж на осигурување доколку бил пријавен во задолжително социјално осигурување по 1 јануари 1989 година.”

#### Член 6

Се овластува Законодавно - правната комисија при Собранието на Република Македонија да утврди прецистен текст на Законот за пензиското и инвалидското осигурување.

#### Член 7

Овој закон влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“, а одредбите од членот 5 од овој закон ќе отпочнат да се применуваат од 1 јануари 2016 година.

### L I G J

#### PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR SIGURIM PENSIONAL DHE INVALIDOR

##### Neni 1

Në Ligjin për sigurim pensional dhe invalidor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15 dhe 129/15) neni 221 ndryshohet si vijon:

“(1) Gjobë në shumë prej 3 000 euro në kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje subjekteve nëse nuk parashtrajnë fletëparaqitje për sigurim në pajtim me nenin 125 paragrafi (4) pikat 1) dhe 4) nga ky ligj.

(2) Gjobë në shumë prej 300 deri në 400 euro në kundërvlerë me denarë do t’u shqiptohet për kundërvajtje subjekteve nëse nuk parashtrajnë fletëparaqitje për sigurim në pajtim me nenin 125 paragrafi (4) pikat 2), 3), 5) dhe 6) nga ky ligj.

(3) Gjobë në shumë prej 3 000 euro në kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet personit juridik të obliguar për përllogaritje dhe pagim të kontributit, nëse:

1. nuk paraqet të dhëna për fillimin dhe ndërprejen e punës, dhe ndryshimet gjatë punës apo ato të dhënat i paraqet pas kalimit të afatit të përcaktuar nga neni 209 pika 1) nga ky ligj;

2. nuk paraqet të dhëna për sigurim, çlajmërimin e sigurimit dhe ndryshimet gjatë sigurimit apo i paraqet pas kalimit të afatit të përcaktuar nga neni 209 pika 2) nga ky ligj;

3. nuk paraqet të dhëna për stazhin e sigurimit, rrogat, kompensimet e rrogës përkatësisht bazat e sigurimit apo i paraqet pas kalimit të afatit të përcaktuar nga neni 209 pika 3) nga ky ligj;

4. paraqet të dhëna të pasakta për mbajtjen e evidencës amë nga neni 202 nga ky ligj dhe

5. në afatin nga neni 206 paragrafi (1) nga ky ligj që e ka përcaktuar Fondi, nuk e kryen korrigjimin e të dhënave për stazhin e sigurimit, rrogat, kompensimet e rrogës përkatësisht bazat e sigurimit.

(4) Gjobë në shumë prej 300 deri 400 euro në kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje personit fizik të obliguar për përllogaritjen dhe pagimin e kontributit, nëse nuk vepron në pajtim me nenin 209 pikat 1), 2) dhe 3) nga ky ligj.

(5) Gjobë në shumë prej 3 000 euro në kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje punëdhënësit nëse nuk vepron në pajtim me nenin 207-a paragrafi (3) nga ky ligj.

(6) Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik nga paragrafi (3) i këtij neni do t’i shqiptohet për kundërvajtje personit përgjegjës te obliguesi për përllogaritje dhe pagim të kontributit nëse nuk vepron në pajtim me nenet 202, 206 paragrafi (1) dhe 209 pikat 1), 2) dhe 3) nga ky ligj.

(7) Gjobë në shumë prej 300 deri në 400 euro në kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet personit i cili nuk do të paraqitet në sigurimin pensional nëse i plotëson kushtet nga neni 11 paragrafi (1) pika 14) nga ky ligj.

(8) Gjobë në shumë prej 300 deri në 400 euro në kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet personit zyrtar të Fondit nëse nuk vepron në pajtim me nenet 125 paragrafi (6), 132-a dhe 207-a paragrafët (1) dhe (5) nga ky ligj.

##### Neni 2

Neni 222 shlyhet.

##### Neni 3

Neni 223 ndryshohet si vijon:

“(1) Gjobë në shumë prej 300 deri në 400 euro në kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet personit zyrtar në Fond nëse nuk vepron në pajtim me nenin 214 paragrafi (3) nga ky ligj.

(2) Për kundërvajtjet e parapara me këtë ligj procedurë kundërvajtëse mban dhe sanksion kundërvajtës shqipton gjykata kompetente.”

##### Neni 4

Pas nenit 223 shtohet neni i ri 223-a, si vijon:

##### “Neni 223-a

Matja e lartësisë së gjobës për personat juridikë bëhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtje.”

##### Neni 5

Pas nenit 247-a shtohet neni i ri 247-b, si vijon:

##### “Neni 247-b

(1) Të siguruarit të cilët kanë status të bujqve individualë, për shkak të plotësimit të kushteve për realizimin e të drejtës së pensionit të pleqërisë, në stazh të sigurimit do t’i llogaritet edhe koha e kaluar në sigurim sipas Ligjit për sigurim sipas pleqërisë të bujqve, nëse ka qenë i lajmëruar në sigurim dhe kontributi për atë sigurim është paguar në kohën kur ka qenë në fuqi Ligji për sigurim sipas pleqërisë së bujqve.

(2) Nëse i siguruari nga paragrafi (1) i këtij neni nuk ka stazh të përcaktuar të plotë të sigurimit pas 1 janarit 1989, për plotësimin e kushteve për realizimin e të drejtës së pensionit sipas pleqërisë, do të llogaritet koha e kaluar në sigurim sipas Ligjit për sigurim sipas pleqërisë të bujqve, nëse ka qenë i lajmëruar në sigurim dhe kontributi për atë sigurim është paguar kur ka qenë në fuqi Ligji për sigurim sipas pleqërisë të bujqve dhe nëse kryen pagesë të kontributit për sigurim pensional dhe invalidor për periudhën pas 1 janarit 1989, deri te plotësimi i kushtit prej 15 vjet stazh të sigurimit nëse ka qenë i lajmëruar në sigurim të detyrueshëm social pas 1 janarit 1989.”

#### Neni 6

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për sigurimin pensional dhe invalidor.

#### Neni 7

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, ndërsa dispozitat nga neni 5 nga ky ligj do të fillojnë të zbatohen prej 1 janari 2016.

#### 4162.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

#### У К А З

### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИСПЛАТА НА ПЕНЗИИ И ПЕНЗИСКИ НАДОМЕСТОЦИ ОД КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 август 2015 година.

Бр. 08-3700/1  
24 август 2015 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски**, с.р.

#### ЗАКОН

### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИСПЛАТА НА ПЕНЗИИ И ПЕНЗИСКИ НАДОМЕСТОЦИ ОД КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

#### Член 1

Во Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија” број 11/12), во членот 82 став (1) зборовите: „2000 до“ се бришат.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за друштвото за осигурување ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во друштвото за осигурување.“

#### Член 2

Во член 83 во ставот (1) зборовите: „10.000 до“ се бришат.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за друштвото за осигурување ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во друштвото за осигурување.“

#### Член 3

Во член 84 во ставот (1) зборовите: „30.000 до“, се бришат.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за друштвото за осигурување ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во друштвото за осигурување.“

#### Член 4

Во член 85 во ставот (1) зборовите: „2000 до“ се бришат.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за пензиското друштво ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во пензиското друштво.“

#### Член 5

Во член 86 во ставот (1) зборовите: „10.000 до“ се бришат.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за пензиското друштво ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во пензиското друштво.“

#### Член 6

Во член 87 во ставот (1) зборовите: „30.000 до“ се бришат.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за пензиското друштво ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во пензиското друштво.“

#### Член 7

Во член 88 во ставот (1) зборовите: „5.000 до“ се бришат.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за друштво за застапување во осигурување или на осигурително брокерско друштво ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во друштво за застапување во осигурување или на осигурително брокерско друштво.“

#### Член 8

Во член 89 во ставот (1) зборовите: „10.000 до“ се бришат.

Ставовите (2) и (3) се менуваат и гласат: